

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Според инвестициската стратегија, Фондот е првенствено наменет за инвеститори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик и ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства. Како инвеститори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат цел да менаџираат со својата тековна и среднорочна ликвидност.

Главни мотиви за инвеститорите во Фондот се:

- пресметка на принос на дневно ниво;
- диверзификација на портфолиото во повеќе сигурни финансиски инструменти;
- атрактивен принос во однос на авишта камата во банките во Р. Македонија;
- транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС


* Просечен месечен принос		Принос од основање
12 месеци	0.09%	13.22%
2 години	0.08%	
5 години	0.12%	
од основање	0.14%	

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ


ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Кеш Депозит
Датум на основање	12/4/2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	736.139.410,33
Цена на удел	113.2231
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	0.18%
Ризична класа	1

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ


Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	не се наплатува (0%)
Надомест за излез	не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

Надомест за управување	1% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,17% годишно


ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Капитал Банка АД Скопје - депозит	20.10%
Стопанска банка АД Битола - депозит	6.17%
DO2021/ 04 - 0336	6.12%
Централна кооперативна банка АД Скопје - депозит	5.43%
КБ Публикум АД Скопје	4.37%
DO2021/07-0436	4.17%
MACEDO 5.625	4.14%
Централна кооперативна банка АД Скопје - депозит	4.08%
Централна кооперативна банка АД Скопје - депозит	4.08%
Стопанска банка АД Битола - депозит	4.08%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

